

МАКЕДОНСКО ГЕОЛОШКО ДРУШТВО

ТРЕТ КОНГРЕС  
на  
Геолозите на Република Македонија  
**ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ**  
**-КНИГА 2-**



*Уредници:*  
Лепиткова, С. & Боев, Б.

*Струга, 2016*

*Посебно издание на  
Geologica Macedonica, № 4*

**МАКЕДОНСКО ГЕОЛОШКО ДРУШТВО**

**ТРЕТ КОНГРЕС  
на  
Геолозите на Република Македонија**

**ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ**

**-КНИГА 2-**

*Уредници:  
Лепиткова, С. & Боев, Б.*

Струга, 2016

**Издавач:** Македонско геолошко друштво

**Главни и одговорни уредници:** Проф. д-р Соња Лепиткова и  
Проф. д-р Блажо Боев

**Уреднички одбор:** Проф. д-р Тодор Серафимовски (Р.Македонија), Проф. д-р Блажо Боев (Р.Македонија), Acad. Prof. Vladimir Bermanec PhD (Croatia), Акад. проф д-р Владица Цветковиќ (Србија), Acad. prof. Ivan Zagorchev PhD (Bulgaria), Prof. Tadej Dolenc PhD (Slovenia), Prof. David Alderton PhD (Great Britain), Prof. Wolfgang Todt PhD (Germany), Акад. проф. д-р Николај С. Бортников (Русија), Prof. Clark Burchfield PhD (USA), Prof. Thierry Auge PhD (France), Проф. д-р Тодор Делипетров (Р.Македонија), Проф. д-р Милорад Јовановски (Р.Македонија), Проф. д-р Споменко Михајловиќ (Србија), Проф. д-р Драган Миловановиќ (Србија), Проф. д-р Дејан Прелевиќ (Germany), Prof. Albrecht von Quadt (Switzerland) PhD.

**Технички уредник:** Доц. д-р Игор Пешевски

**Печати:** Печатница "2-ри Август С"-Штип

**Тираж:** 300 примероци

**Организационен одбор на Третиот Конгрес на Геолозите на  
Република Македонија**

**Претседател:** Проф. д-р Соња Лепиткова  
**Секретар:** д-р Златко Илијовски

**Технички  
секретар:** Доц. д-р Игор Пешевски

**Членови:** Проф. д-р Блажо Боев  
Проф. д-р Тодор Серафимовски  
Проф. д-р Милорад Јовановски  
Проф. д-р Орце Спасовски  
Проф. д-р Војо Мирчовски  
д-р Коста Јованов  
м-р Флорент Чиче  
Кирил Филев

**Финансиска подршка:**

ДПТУ „Бучим“ ДОО-Радовиш  
АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ – Скопје  
Рудник „САСА“ ДООЕЛ – Македонска Каменица  
Градежен Институт „Македонија“ АД – Скопје  
ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО – Скопје  
„Мермерен комбинат“ АД – Прилеп  
Простор ДОО – Куманово  
„Геохидроконсалтинг“ ДООЕЛ – Скопје  
„Геохидроинженеринг“ ДООЕЛ – Скопје  
Хидроинженеринг ДООЕЛ– Битола  
Градежен факултет – Скопје, Катедра за геотехника  
„ГЕОМАП“ ДОО – Скопје  
БУЛМАК ГРУП ДООЕЛ – Скопје  
ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО – Скопје  
САРДИЧ МЦ ДООЕЛ – Скопје  
МАРКОВСКИ КОМПАНИ БОРЧЕ ДООЕЛ – Битола  
DIWI Македонија ДООЕЛ – Скопје  
ВАРДАРГРАДБА ДОО – Скопје

## **ПРЕДГОВОР**

Геологијата како природна фундаментална наука има незаменливо значење за општеството и е оној камен темелник на кој се засновани голем број гранки од инженерството и индустријата.

Нејзиното значењето кај нас е многу јасно препознаено уште во далечната 1944 година, кога со одлука на Президиумот на АСНОМ е формиран Геолошкиот институт на НРМ, прва македонска геолошка институција.

Денес Македонското геолошко друштво како еден од главните промотори на геолошката наука во нашата земја, е пред нов предизвик, организирањето на Третиот Конгрес на геолозите на Република Македонија.

Организациониот и Научниот одбор на Третиот Конгрес, имајќи ја предвид долгата традиција на геолошката наука, но истовремено согледувајќи го актуелниот момент, одлучија носечките теми на Конгресот да бидат поврзани со:

- Геологијата и општеството,
- Фундаменталната геологија и
- Геологијата и економијата.

За овие теми во овој Зборник се публикувани вкупно 105 оригинални научни трудови, кои се подготвени од преку 350 автори и коавтори од поголем број на земји. Низ трудовите се елaborирани резултати од вредни и долготрајни истражувања на нашите и странските инженери и научни работници. Од пристигнатите трудови може да се забележи поврзаноста на традиционалните истражни методи и примената на нови современи технологии и алатки при геолошките проучувања, вклучувајќи најсовремени теренски и лабораториски инструментални методи, системи за обработка, чување на податоци и следење на параметрите на животната средина. Се надеваме, дека прикажани ставови, размислувања и резултати ќе ги зацврстат досегашните знаења, и ќе се поттикнат идеи за значајни нови истражувања.

Затоа, Организациониот одбор искрено им се заблагодарува на сите автори, учесници и помагачи на Конгресот, кои сите заедно со пожртвуваноста овозможија овој Зборник да биде нешто со кое сите ќе се гордееме.

## **PREFACE**

Geology as a natural and fundamental science is of great importance for the society and it is the foundation of many engineering and industry branches.

Its' importance in our country was clearly recognized in 1994, when the presidium of ASNOM reached a decision to establish a Geological institute of NRM, the first Macedonian geological institution.

Nowadays, the Macedonian geological society as one of the main promoters of the geological science in our country, has accepted a new challenge, the organization of the Third Congress of Geologists of Republic of Macedonia.

The Organizing and scientific committees of the Third congress, given the long tradition of the geological science, at the same time looking at its' current state, has decided that the main topics of the Congress are related to:

- Geology and society
- Fundamental geology and
- Geology and economy

There is a total of 105 original scientific papers published in these Proceedings, prepared by over 350 authors and coauthors from number of countries for these proceedings. Results from valuable and long investigations of our and the foreign engineers and scientific workers have been elaborated through the papers.

From the papers, it could be noted that there is a strong connection between the traditional investigation methods and the new contemporary technologies and tools in geological explorations, including the latest field and laboratory instrumental methods, systems for processing and data storage, and monitoring environmental parameters. We hope that, the presented views, considerations and results will strengthen the existing knowledge, and will encourage ideas for new significant research.

Therefore, the Organizing Committee would like to sincerely thank all the authors, participants and supporters of the Congress, who along with their devotion helped making us all proud of this Proceedings book.

**Претседател  
на Организационен  
Одбор**      **President  
of Organizing  
Committee**  
Проф. д-р Соња Лепиткова

**КНИГА 1**  
**СОДРЖИНА**  
**CONTENTS**

**1. Геологијата и Општеството**

КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ И ДОКАЗИТЕ ВО ГЕОЛОШКИТЕ ЗАПИСИ НА ПРИМЕРИТЕ НА НАЈГОЛЕМИТЕ МАСОВНИ УНИШТУВАЊА НА ВРСТИТЕ (Р-Т ГРАНИЦА, К-Т ГРАНИЦА) <i>Блажо Боев</i>	.....	1
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <i>Костадин Јованов</i>	.....	17
СОСТОЈБА И НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ОСНОВНИТЕ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <i>Новица Столик</i>	.....	23
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГЕОПРОСТОРНИ МРЕЖНИ УСЛУГИ ВО РАМКИТЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <i>Лука Јовичик</i>	.....	33
THE METHODOLOGY AND CONCEPTION OF DEVELOPING GEOLOGICAL MAP (GK-50) OF REPUBLIC SERBIA AND SYNTHESIS OF GEOLOGICAL FORMATIONS AFTER FINISHED SHEETS <i>Rodojub Gajić, Divna Jovanović, Dejan Barjaktarović, Petar Stojić, Mihailo Pandurov</i>	.....	43
ПОДЕЛБА И НОМЕНКЛАТУРА НА ОСНОВНИТЕ ГЕОЛОШКИ КАРТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <i>Новица Столик</i>	.....	47
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ГЕОИНЖЕНЕРИТЕ И ДОНОСИТЕЛИТЕ НА ОДЛУКИ ПРИ УРБАНОТО ПЛАНИРАЊЕ (COST ACTION TU1206 SUB-URBAN) <i>Игор Пешевски, Diarmad Campbell, Милорад Јовановски</i>	.....	55
INTERPRETING GROUNDWATER CHARACTER FROM FLOOD PULSES AND ARTIFICIAL TRACER TEST-A CASE STUDY OF THE SLATINSKI IZVOR SPRING (REPUBLIC OF MACEDONIA) <i>Biljana Gičevski, Metka Petrić, Janja Kogovšek</i>	.....	67

CROSS-CORRELATION ANALYSES OF KARST SPRING DISCHARGES	.....	77
<i>Marina Čokorilo Ilić, Vesna Ristić Vakanjac, Saša Milanović, Ljiljana Vasić, Kostadin Jovanov, Radisav Golubović</i>		
AUTOCORRELATION ANALYSES OF KARST SPRING DISCHARGE REGIMES	.....	85
<i>Vesna Ristić Vakanjac, Saša Milanović, Marina Čokorilo Ilić, Kostadin Jovanov, Ljiljana Vasić</i>		
ИЗРАБОТКА НА АЖУРИРАНА ХИДРОГЕОЛОШКА КАРТА НА МАКЕДОНИЈА 1 : 300 000	.....	93
<i>Златко Илијовски</i>		
DETERMINATION OF SUBSURFACE THERMAL PROPERTIES FOR HEAT PUMP UTILIZATION IN CROATIA	.....	105
<i>Staša Borović, Kosta Urumović, Josip Terzić</i>		
ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ НА ПОДЗЕМНА ВОДА И ИЗВЕДБА НА БУНАРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОТРЕБИ НА СИСТЕМОТ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТОТ „НОВА БОЛНИЦА ФИЛИП ВТОРИ“ – СКОПЈЕ	.....	111
<i>Стојан Михаиловски, Златко Илијовски</i>		
ХИДРОГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОГНОЗА НА ПРИЛИВ НА ВОДИ ВО РУДНИК ЗА ЈАГЛЕН „СУВОДОЛ“-БИТОЛА	.....	121
<i>Костадин Јованов, Весна Ристиќ Вакањац</i>		
ЗАШТИТА НА РУДНИКОТ ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА „БРОД - ГНЕОТИНО“ ОД ПОДЗЕМНИ ВОДИ	.....	127
<i>Розета Јанкова, Сандо Донев, Александар Мурцовски</i>		
ХИДРОГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИМЕТАЛИЧНОТО НАОГАЛИШТЕ ЛУКЕ - КРИВА ПАЛАНКА	.....	135
<i>Ласте Ивановски, Војо Мирчовски, Ѓорѓи Димов, Виолета Стефанова, Силвана Пешовска</i>		
ИСТРАЖУВАЊА НА ПЕТРОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРАТОВСКО ЗЛЕТОВСКА ОБЛАСТ	.....	145
<i>Силвана Пешовска, Новица Столиќ, Димитар Петров, Маринко Ефтилов</i>		
СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ВО ОКОЛИНАТА НА ИДНИОТ РУДНИК „ИЛОВИЦА-ШТУКА“	.....	155
<i>Драги Пелтешки, Вера Ѓорѓиева, Теодора Стојанова, Љубица Панова</i>		

ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА СЕЛО ОРЕЛ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ <i>Oriče Спасовски, Даниел Спасовски</i>	.....	163
SAMPLING AND CHARACTERIZATION OF RIVERINE SUSPENDED PARTICULATE MATERIAL (SPM): THE SAVA RIVER (CROATIA) <i>Neda Vdović, Mavro Lučić, Niko Bačić, Nevenka Mikac</i>	.....	169
BIOACCESSIBILITY AND BIOAVAILABILITY OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN HEALING MUD <i>Hana Fajković, Esad Prohić, Ivan Nemet, Sanda Rončević, Dražen Kurtanek, Ana Rosandić</i>	.....	171
МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА ВО РЕЧНИОТ СЛИВ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА <i>Розета Јанкова, Сандо Донев</i>	.....	173
ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА „СКИ ЦЕНТАР ВОДНО“ <i>Никола Димов, Марко Марков, Владомир Костовски</i>	.....	183
LEVEL CHANGE IN VRGORAC LAKE - RESULT OF NEOTECTONIC SUBSIDENCE AND INTENSIVE SEDIMENT EROSION <i>Hrvoje Posilović, Lidija Galović</i>	.....	189
VERIFICATION OF CATCHMENT SIZE USING THE WATER BALANCE EQUATION <i>Vesna Ristić Vakanjac, Veljko Marinović, Zoran Nikić, Dušan Polomčić, Marina Čokorilo Ilić, Dragoljub Bajić</i>	.....	191
FROM LANDSLIDE INVENTORY TO LANDSLIDE RISK ASSESSMENT: METHODOLOGY, CURRENT PRACTICE AND CHALLENGES <i>Miloš Marjanović, Uroš Đurić</i>	.....	199
ВЛИЈАНИЕТО НА СВЛЕЧИШТАТА ВО ПК “СУВОДОЛ”- МИКРОЛОКАЦИЈА 7 НА КВАЛИТАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕОСТАНАТИОТ ЈАГЛЕН ВО ИСТОИМЕНАТА МИКРОЛОКАЦИЈА <i>Љупчо Петрески, Анита Мартиновиќ, Елизабета Митревска</i>	.....	209
DATA ABOUT LANDSLIDES: ACQUISITION, EDITING, USABILITY AT GEOLOGICAL SURVEY OF SLOVENIA <i>Špela Kumelj</i>	.....	217

THE PREVENTIVE AND URGENT ACTIVITIES TO AVOID LANDSLIDE CONSEQUENCES - CASE STUDYOF VOGOSCA MUNICIPALITY DURING THE PERIOD OF FLOODS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN MAY 2014- <i>Toni Nikolić, Jasmina Nikolić</i>	.....	223
ENGINEERING GEOLOGICAL MODEL OF LANSLIDE DRAGODAN <i>Željko Miklin, Kosta Urumović, Josip Terzić, Josip Halamić, Tomislav Novosel</i>	.....	229
REMEDIATION OF SMALL LANDSLIDES AS EMERGENCY MEASURES FOR THE PRESERVATION OF STABILITY OF THE TERRAIN <i>Nedjo Djuric, Dijana Djuric</i>	.....	237
POTOŠKA PLANINA LANDSLIDE (NW SLOVENIA) <i>Tina Peternel, Marko Komac</i>	.....	243
САНАЦИЈА НА ОДРОНЕТ ДЕЛ ОД ТУНЕЛ „ПРЕСЕКА“ НА СТАЦ. КМ 20+250, ДЕЛ ОД АВТОПАТ КИЧЕВО- ОХРИД <i>Моме Милановски, Стојанче Николов, Антонио Костов, Бојан Јаневски</i>	.....	249
ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕСТАБИЛЕН БЛОК НАД ЗАТВАРАЧНИЦА НА ХЕЦ „СВЕТА ПЕТКА“ <i>Моме Милановски, Бојан Јаневски, Ацо Велевски</i>	.....	259
ЗНАЧЕЊЕ НА ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДБА НА КОСИНИ <i>Орице Петковски, Ванчо Ангелов, Ласте Ивановски</i>	.....	265
ИНЖЕНЕРСКО-ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НАТЕРЕНОТ НА ВОДОЗАФАТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛАХИДРОЕЛЕКТИРЧНА ЦЕНТРАЛА НА КЛЕПАЛСКА РЕКА – БЕРОВО <i>Соња Паунова, Војо Мирчовски, Ѓорѓи Димов</i>	.....	273
ФИЗИЧКО - МЕХАНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ ПОЗНАЧАЈНИ НАОГАЛИШТА НА ГРАДЕЖНО - ТЕХНИЧКИ КАМЕН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <i>Љупче Ефнушев, Зоран Панов, Ѓорѓи Димов</i>	.....	283
СТЕРЕОГРАФСКА АНАЛИЗА НА ПЛАНАРНИТЕ И РУПТУРНИТЕ СТРУКТУРИ НА ИСТОЧНОТО КРИЛО НА БРЖДАНСКАТА АНТИКЛИНАЛА ВРЗ ОСНОВА НА ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА, КОРИДОР VIII, ДЕЛНИЦА КИЧЕВО – ЛИН (Р. АЛБАНИЈА) <i>Игор Митев, Александар Мурмовски, Сашо Георгиевски</i>	.....	289

## 2. Фундаментална Геологија

### GEOCHRONOLOGICAL DATA FROM SOME CAVES IN MACEDONIA AND THEIR CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF THE REGIONAL GEOLOGICAL EVOLUTION

*Marjan Temovski* ..... 297

### ОДРЕДУВАЊЕ НА АПСОЛУТНАТА СТАРОСТ НА МАГМАТСКИТЕ КАРПИ ОД ОГРАЖДЕНСКИОТ МАСИВ

*Емил Петрушев, Новица Столик* ..... 307

### LITHO-, BIO- AND CHEMOSTRATIGRAPHIC METHODS IN STRATIGRAPHY: SOME EXAMPLES FROM THE DINARIDES (CROATIA AND SLOVENIA)

*Dunja Aljinović, Tea Kolar-Jurkovšek, Bogdan Jurkovšek,  
Duje Smirčić* ..... 313

### POSTOROGENIC INTERPLAY OF TECTONIC AND MAGMATIC PROCESSES WITHIN THE INTERNAL DINARIDES

*Ana Mladenović, Vladica Cvetković, Branislav Trivić* ..... 317

### CHARACTERISTICS OF MIDDLE TRIASSIC VOLCANICLASTIC DEPOSITS IN THE EXTERNAL DINARIDES (CROATIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA)

*Duje Smirčić, Dunja Aljinović, Vesnica Garašić, Tea Kolar-Jurkovšek, Uroš Barudžija, Hazim Hrvatović, Bogdan Jurkovšek* ..... 319

### VOLCANOLOGY OF KOZUF MOUNTAIN IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

*Blazo Boev, Ivan Boev, Sonja Lepitkova* ..... 323

### SEDIMENTOLOGY AND BIOSTRATIGRAPHY OF THE CAMPANIAN-MAASTRICHTIAN CALCICLASTIC TURBIDITIES FROM THE LJIG AREA (CENTRAL PART OF THE VARDAR ZONE)

*Violeta Gajić, Milena Dunčić, Nebojša Vasić, Vladislav Gajić* ..... 335

### RECONSTRUCTION OF PALAEOENVIRONMENT DURING QUATERNARY SEDIMENTATION IN THE VRGORČKO POLJE

*Lidija Galović, Hrvoje Posilović, Petar Stejić, Mihajlo Pandurov,  
Rodoljub Gajić* ..... 339

### A MONOSPECIFIC ASSEMBLAGE OF A NEW GIANT RHYNCHONELLIDE BRACHIOPOD FROM THE MIDDLE JURASSIC OF EASTERN SERBIA

*Barbara V. Radulović, Michael R. Sandy, Wagih Ayoub-Hannaa,  
Peter Schaaf, Vladan J. Radulović* ..... 343

PALEOECOLOGICAL CHARACTER OF ASIAN CLAMS  
IN ESTIMATES OF THE ANTHROPOGENOUS EFFECT  
ON RECENT ECOSYSTEMS

*Barbara Radulović, Draženka Nenadić, Slobodan Knežević,  
Momir Paunović, Katarina Bogićević*

..... 347

SQUAMATE REMAINS FROM THE EARLY AND  
MIDDLE PLEISTOCENE SREM SERIES IN THE MUTALJ  
QUARRY (BEOČIN, NORTHERN SERBIA)

*Dragana Đurić, Katarina Bogićević, Draženka Nenadić*

..... 351

SMALL MAMMALS FROM THE VELIKA AND MALA  
BALANICA CAVES (NIŠ, SOUTHERN SERBIA)

*Katarina Bogićević, Draženka Nenadić, Dušan Mihailović*

..... 357

ФОРАМИНИФЕРНА ФАУНА ОД ПАЛЕОГЕНИТЕ  
СЕДИМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

*Виолета Стојанова, Гошче Петров, Крсто Блажесев*

..... 361

**КНИГА 2**  
**СОДРЖИНА**  
**CONTENTS**

**2. Фундаментална Геологија**

PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLASTIC SEDIMENTARY ROCKS IN SV. BARBARA MINE IN RUDE NEAR SAMOBOR, SAMOBORSKA GORA MT. <i>Šime Bilić, Vesnica Garasić</i>	369
PETROLOGY OF GNEISSES FROM THE VRŠAC MOUNTAINS <i>Dragan Milovanović, Danica Srećković-Batočanin, Emin Memović</i>	371
МИНЕРАЛОШКО – ПЕТРОГРАФСКИ И ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАНИТОИДНИТЕ КАРПИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ ПЕШТАНИ, ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА <i>Сашо Стојков, Даниел Спасовски, Орце Спасовски</i>	373
МИНЕРАЛОШКО-ПЕТРОГРАФСКИ И ГЕОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СКАРНОВИТЕ ОД НАОГАЛИШТЕТО ИБЕРЛИ <i>Кика Шпиритова</i>	379
GARNET-ANDALUSITE/SILLIMANITE-BIOTITE XENOLITHS FROM THE DACITE OF SLAVKOVICA (LJIG, SW SERBIA) <i>Nada Vasković, Danica Srećković – Batočanin, Suzana Erić, Vesna Matović</i>	389
BLADED QUARTZ TEXTURE AND ITS RELATIONSHIP TO ELECTRUM MINERALIZATION IN THE EOCENE, LOW-SULFIDATION KUKLITSA GOLD DEPOSIT, SE BULGARIA PRELIMINARY DATA <i>Irina Marinova, Elena Tacheva</i>	393
ASSOCIATION OF OXIDE MINERALS – CONCENTRATORS OF CHALCOPHILE ELEMENTS (Pb, Zn, Sb) FROM THE “MIXED SERIES” NEAR NEŽILOVO VILLAGE, MACEDONIA <i>Simeon Jancev, Nikita V. Chukanov, Vera N. Ermolaeva</i>	401
LORANDITE AND ORPIMENTE FROM EDIT-25 NORTH PART OF ALSHAR DEPOSIT <i>Ivan Boev, Blazo Boev</i>	405
NEW INVESTIGATIONS ON DUNJE PEGMATITE, MACEDONIA I: THE CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE ABOUT ALKALI FELDSPARS AND ITS MINERAL PARAGENESIS <i>Vladimir Zebec, Snježana Mikulčić Pavlaković, Marin Šoufek, Blažo Boev, Ivan Boev, Vladimir Bermanec</i>	413

NEW INVESTIGATIONS ON DUNJE PEGMATITE, MACEDONIA II: RELATION TO HOST METAMORPHIC ROCKS AND ADJACENT GRANITE INTRUSIONS	.....	
<i>Nenad Tomašić, Andrea Čobić, Blažo Boev, Ivan Boev, Vladimir Bermanec</i>	.....	417
MOISSANITE METEORITE IN TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA <i>Blažo Boev, Velo Markovski, Ivan Boev</i>	.....	421
МИНЕРАЛОШКО-ПЕТРОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МИКАШИСТИТЕ ОД ОКОЛИНАТА НА С.БОНЧЕ, ПРИЛЕП <i>Филип Јованоски, Тена Шијакова-Иванова, Блажо Боев, Виолета Стефанова</i>	.....	425
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МИНЕРАЛИТЕ ОД НАОГАЛИШТЕТО ЗА ОЛОВО И ЦИНК "ЗЛЕТОВО" СО ПРИМЕНА НА РЕНДГЕНСКО ДИФРАКЦИОНА МЕТОДА <i>Елена Наунова, Тена Шијакова-Иванова, Блажо Боев</i>	.....	431
GEOCHEMICAL FEATURES OF SILURIAN - DEVONIAN SECTION OF PELAGONIANE ZONE IN ALBANIA <i>Irakli Prifti, IlirAlliu, AgimYmeri</i>	.....	437
GEOMICROBIOLOGICAL OBSERVATION IN MAJDANSKA REKA, ALLCHAR, MACEDONIA <i>Vladimir Bermanec, Jasna Hrenović, Željka Fiket, Ladislav Palinkaš, Ivan Boev, Blažo Boev</i>	.....	447
RADIONUCLIDES IN SOIL, MOSSES, AND MUSHROOM OF THE PRAŠNIK RAINFOREST (CROATIA) <i>Gordana Mednuić, Gordana Marović, Jasminka Senčar</i>	.....	451
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY STUDIES OF PARTICLES (PM-10) FROM THE TOWN OF KAVADARCI AND VILLAGE VOZARCI , REPUBLIC OF MACEDONIA <i>Ivan Boev, Sonja Lepitkova, Blažo Boev</i>	.....	453
КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТАЛЕН ВОЗДУХ- СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ (ПМ-10) ВО ОБЛАСТА ТИКВЕШ <i>Иван Боев, Дејан Мираковски, Марија Хаци Николова, Блажо Боев</i>	.....	459
GEOTHERMOBAROMETRIC INVESTIGATIONS OF HERCYNIAN GRANITOIDS OF EAST SERBIA <i>Dragana Bosić, Suzana Erić, Kristina Šarić, Bojan Kostić, Vladica Cvetković, Dragan Jovanović</i>	.....	467

MIGRATION OF MICROELEMENTS B, NI, MO, AS, V IN COAL FORMATION SIVOVC FIELD OF KOSOVO BASIN	.....	
<i>Agim Ymeri, Çerçiz Durmishi, Irakli Prifti, Adil Januzi</i>	.....	469
СЕИЗМОТЕКТОНСКИ ЗОНИ И СЕИЗМИЧКИ ХАЗАРД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	.....	
<i>Никола Думурџанов, Зоран Милутиновиќ, Радмила Шалиќ</i>	.....	477
MAP OF THE MOHO DISCONTINUITY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA	.....	
<i>Todor Delipetrov, Krsto Blazev, Blagica Doneva, Risto Popovski</i>	.....	493
ТЕКТОНСКА РЕОНИЗАЦИЈА И СЕИЗМИЧНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	.....	
<i>Благица Донева, Тодор Делипетров, Ѓорѓи Димов, Зоран Панов, Радмила К. Стефановска</i>	.....	497
ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГЕОФИЗИЧКИ КАРТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГИС ТЕХНОЛОГИЈА СО ТОЛКУВАЧИ	.....	
<i>Новица Столик, Ивица Андов</i>	.....	503
НОВИ СОЗНАНИЈА ЗА ГЕОМАГНЕТНОТО ПОЛЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	.....	
<i>Марјан Делипетрев, Владислав Маневски, Крсто Блажсев</i>	.....	513
МЕТОД НА КОМБИНАЦИЈА НА ГЕО – ЕЛЕКТРИЧНО СОНДИРАЊЕ И КАРТИРАЊЕ	.....	
<i>Владислав Маневски, Марјан Делипетрев, Ивица Коцев, Благој Делипетрев</i>	.....	521
KOENIGSBERGER RATIO AND TOTAL MAGNETIC FIELD ANOMALY REDUCTION TO THE POLE FOR THE AREA OF MACEDONIA	.....	
<i>Vesna Cvetkov, Dragana Đurić, Vesna Lesić, Miroslav Starčević, Mirko Petković, Snežana Petrović</i>	.....	529
2D GEOPHYSICAL MODELS OF DEMIR KAPIJA OPHIOLITE COMPLEX	.....	
<i>Dragana Đurić, Vesna Cvetkov, Ivana Vasiljević, Spomenko Mihajlović, Vladica Cvetković</i>	.....	535
ГРАВИМЕТРИСКИ МРЕЖИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	.....	
<i>Новица Столик, Мирослав Старчевић, Сашо Димески</i>	.....	539
COMPARING GEOMAGNETIC FIELD DAILY ANOMALIES AND GEOSPATIAL SEISMICITY AND ATMOSPHERE DATA IN BALKAN COUNTRIES DURING THE BLACKSEAHAZNET PROJECT	.....	
<i>Milena Cukavac, Strachimir Cht. Mavrodiev, Lazo Pekevski, Spomenko J. Mihajlovic</i>	.....	547

APPLICATION OF IP/RESISTIVITY “REAL SECTION” TECHNIQUE IN SEARCH FOR SULPHIDE MINERALIZATION IN SERBO – MACEDONIAN MASSIF, KOSOVO <i>Përparim Alikaj, Altin Karriqi, Erjon Çollaku</i>	.....	553
--	-------	-----

ORE MINERALIZATION AT STUDIED GEOMAGNETIC ANOMALIES ON MT. GOLIJA <i>Jovan Kovačević, Boris Vakanjac, Nikolić Dušan, Mihajlo Pandurov</i>	.....	559
---	-------	-----

РЕГИСТРАЦИЈА НА ШУМАНОВ РЕЗОНАНС (ПЛ. ПЛАЧКОВИЦА) <i>Лазо Пекевски, Ристо Поповски, Зоран Панов, Страцимир Мајродиев</i>	.....	569
--	-------	-----

### **3. Геологија и Економија**

STRUCTURAL-METALLOGENIC MAP OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA: PRINCIPLES AND CRITERIA <i>Todor Serafimovski, Alexandr Volkov, Goran Tasev</i>	.....	573
--	-------	-----

THE AU/AG RATIO IN EPITHERMAL DEPOSITS <i>Alexander Volkov, Irina Chizhova, Anatoly Sidorov</i>	.....	581
--	-------	-----

NEW DATA ON THE CENOZOIC VOLCANISM AND ORE MINERALIZATIONS IN THE PETROSHNITSA RIVER VALLEY, NW PART OF THE KRATOVO- ZLETOVO VOLCANIC AREA, REPUBLIC OF MACEDONIA <i>Slavcho Ivanov Mankov, Manol Stoyanov Antonov, Dmytro Rostislavovich Siroshyan, Valentin Yordanov Grozdev</i>	.....	589
---	-------	-----

CHARACTERISTICS OF CHROMITE MINERALIZATION ON MT. JELICA <i>Predrag Mijatović, Boris Vakanjac, Dragan Jovanović, Božidar Luković</i>	.....	597
--	-------	-----

3D MODELING OF SOME COPPER DEPOSITS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA <i>Todor Serafimovski, Christos Christidis, Dalibor Serafimovski, Goran Tasev, Mitko Ligovski, Igor Ivanovski, Lazar Gjorgjević</i>	.....	605
--	-------	-----

THE VRSHNIK ORE BODY A POSSITIVE EXAMPLE FOR EXPLORATION, EXPLOITATION AND FILLING IN THE BUCHIM COPPER MINE, EASTERN MACEDONIA <i>Kiril Filev, Todor Serafimovski, Lazar Gjorgjević, Goran Tasev, Mite Mitev, Metodi Stojanov</i>	.....	613
---	-------	-----

THE OCCURRENCE OF IRON MINERALIZATION IN VICINITY OF OSTENJAK (ARANĐELOVAC), SERBIA <i>Nemanja Pantelić, Bojan Kostić, Predrag Vujić</i>	.....	619
--	-------	-----

OVERVIEW OF THE NATURAL PARAMETERS FROM THE GEOLOGICAL-ECONOMICAL EVALUATION OF THE BOROV DOL ORE DEPOSIT, REPUBLIC OF MACEDONIA	.....	
<i>Lazar Gjorgjev, Todor Serafimovski, Kiril Filev, Goran Tasev</i>	.....	621
COPPER ORECLASTS OF OLISTOSTROME ORIGIN AT BOR, SERBIA	.....	
<i>Ivan Antonijević</i>	.....	629
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕЛИМИНАРНИТЕ ПРОСПЕКЦИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЗЛАТО ВО АЛУВИОННОТ НА ПЕКЉАНСКА РЕКА, ВИНИЦА	.....	
<i>Виолета Стефанова, Марин Александров, Тодор Серафимовски, Горан Тасев, Војо Мирчовски</i>	.....	635
SUPERGENE PROCESSES IN THE COPPER MINERALISATION AT THE KRALJIČIN ZDENAC ON THE MEDVEDNICA MT.	.....	
<i>Ladislav A. Palinkaš, Danijela Šmajgl, Andreja Čobić, Vladimir Bermanec</i>	.....	643
THE CRVEN DOL ARSENIC-THALIUM MINERALIZATION IN ALSAR DEPOSIT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA	.....	
<i>Ivan Boev, Blazo Boev, Sonja Lepitkova</i>	.....	649
PREBAIKAL FORMATION ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS SIGNIFICANT BEARERS OF QUARTZ RAW MATERIALS	.....	
<i>Krsto Blazev, Gorgi Dimov, Blagica Doneva, Marjan Delipetrov</i>	.....	659
GENESIS OF OIL IN THE DEEPEST MIOCENE SOURCE ROCKS IN THE NORTH-WEST PART OF SAVA DEPRESSION	.....	
<i>Snježana Blažeković Smožić, Vesna Hrženjak, Darko Tomašić, Tamara Troskot-Čorbić, Marina Mužina</i>	.....	665
КВАЛИТАТИВНИ КАРАКТЕРИСТКИ НА АМФИБОЛСКИТЕ ШКРИЛЦИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ “ПОЧИВАЛО” ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА КАКО ОСНОВА ЗА НИВНА УПОТРЕБА КАКО АРХИТЕКТОНСКО – ГРАДЕЖЕН КАМЕН	.....	
<i>Орице Спасовски, Даниел Спасовски</i>	.....	675
DIMENSIONAL STONE DEPOSITS IN WESTERN MACEDONIA	.....	
<i>Ljupche Kulakov</i>	.....	681
МОЖНОСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОНИКСОТ И ТРАВЕРТИНОТ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ ДЕКОВА ДАБИЦА КАКО АРХИТЕКТОНСКИ КАМЕН	.....	
<i>Орице Спасовски, Даниел Спасовски</i>	.....	689

ТЕКТОНСКАТА ПОВРЗАНОСТ НА РАСЕДНАТА ЗОНА ЖИВОЛНО -БРОД ГНЕОТИНО- СУВОДОЛ <i>Љупчо Петрески, Марија Манева, Анита Мартиновик</i>	.....	695
ГЕОЛОШКИ РЕЗЕРВИ НА ЈАГЛЕН ВО ПЕ “РУДНИЦИ”- РЕК БИТОЛА <i>Љупчо Петрески, Елизабета Митревска, Марија Манева</i>	.....	701
ЕНЕРГЕТСКА ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ НА БИТОЛСКИОТ ДЕЛ ОД ПЕЛАГОНИСКАТА КОТЛИНА НА ПРОСТОРОТ ПОМЕГУ СЕЛАТА ЛОZNANI И КАНАТЛАРЦИ НА СЕВЕР И ОРИЗАРИ И НОВАЦИ НА ЈУГ <i>Никола Богатиновски, Стојанче Николов, Петре Пасков</i>	.....	709
MINING / MINERAL SUPPORT SERVICES PROJECT <i>Duška Rokavec, Tina Benda</i>	.....	719

## MOISSANITE METEORITE IN TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

<sup>1</sup>Blazo Boev, <sup>1</sup>Velo Markovski, <sup>1</sup>Ivan Boev

*University "Goce Delčev"- Štip, Faculty of Natural and Technical Sciences, Blvd.Krste Misirkov, 10-A,  
P.O.Box 210. 2000 Stip Republic of Macedonia, e-mail: ivan.boev@ugd.edu.mk*

### Abstract

This paper presents for the first time results from the examination of moissanite meteorite found in the Republic of Macedonia using the method SEM-EDS. The examined samples indicate that the mineral is moissanite with very similar structure to the stoichiometric moissanite (Si=28.94%, C=71%).

**Key words:** moissanite, meteorite, Republic of Macedonia

### HISTORY

Moissanite as a natural mineral was discovered in the samples of the meteorite Canyon Diablo (Roddy and Shoemaker, 1995). The Canyon Diablo meteorite includes many fragments of the asteroid that crashed the Meteor Crater Barringer in Arizona, USA. The meteorite was found in the rim area of the crater and it was named after the nearest Canyon Diablo, a few kilometers away from the crater. Barringer Crater was created about 50 000 years ago (Roddy and Shoemaker, 1995). The meteorite samples were collected in the middle of the 19th century. They have been used since the Paleolithic age by native Americans. There were many discussions regarding the origin of the Barringer Crater (since the middle of the 19th century). Up until 1950 it was considered to be a volcano crater. In 1950 due to examinations done by Eugene Shoemaker it was found out that it is actually meteor crater. Patterson, 1950 measured the isotopes of lead in the meteorite samples and the results indicated that its age is close to the age of the Earth (4.550 billion years).

Moissanite is a stable isotope in extreme reducing conditions typical for the deeper parts of the Earth. Trumbull et al. (2009) singled out three categories of rocks with moissanite occurring in natural conditions, namely: peridotites and serpentinites (Xu et al., 2008), and chromites (Bai et al., 2000); kimberlites (Leung et al., 1990); Shiryaev et al., 2011); and metasomatic rocks (Lyakhovich, 1980; Di Pierro et al., 2003).

In most cases, moissanite is recovered from heavy mineral separates with little textural and phase assemblage information available. Often Fe-silicides or metallic Si are attached to SiC grains (Trumbull et al. 2009), there are also diamonds which contain moissanite inclusions (Leung, 1990).

### INTRODUCTION

Meteorite fragments subject to this investigation have been found in the western part of the Republic of Macedonia weighting 9.29 grams. The outward appearance of the meteorite is presented in Fig. 1, showing its round shape and its black to greenish color.

### APPLIED METHODOLOGY

SEM analysis were recorded on Scanning electron microscopy VEGA3 LMU (Tescan) and INCAEnergy 250 Microanalysis System for quantitative analysis of the samples. SEM analyzes are made with SE detector on 20kV voltage. The samples were analysed on high vacuum mode more than 0.018 Pa. Sample surface is motorized on 5 axes (x-y-z, rotation and tilt). For scanning electron microscopy VegaTC software is used.

The energy-dispersive X-ray system for SEM is fully quantitative SDD with excellent performance at low and high count rates. Capable of achieving a resolution better than 125eV on the MnKa ,FKa and CKa peaks. The working distance for X-ray is 15 mm. For detector control and data acquisition were done with INCA software.




**Fig. 1** Moissanite meteorite at the territory of the Republic of Macedonia

## RESULTS AND DISCUSSION

Due to the small amount of the sample material we had at hand we decided to do the laboratory tests using the SEM-EDS analysis


technique. We did many measurements using the SEM\_EDS technique and the results are presented in Fig.2, Fig.3, и Fig.4.



Element	Weight%	Atomic%
C K	22.55	40.51
Si K	77.45	59.49
Totals	100.00	


**Fig. 2** SEM-EDS analysis of moissanite from meteorite

**Трет Конгрес на Геолозите на Република Македонија**  
**Third Congress of Geologists of Republic of Macedonia**



Element	Weight%	Atomic%
C K	30.39	50.51
Si K	69.61	49.49
Totals	100.00	

*Fig. 3 SEM-EDS analysis of moissanite from meteorite*



Element	Weight%	Atomic%
C K	34.05	54.69
Si K	65.95	45.31
Totals	100.00	

*Fig. 4 SEM-EDS analysis of moissanite from meteorite*

## CONCLUSIONS

The moissanite samples in meteorites are very rare, especially at the territory of the Republic of Macedonia, which is very small and quite forested. This small sample which was subject to the examination using the

SEM-EDS analysis method was found in the western part of the republic and although quite small in size its significance is great for this is the first time the mineral moissanite was found at this territory.

**Трет Конгрес на Геолозите на Република Македонија**  
**Third Congress of Geologists of Republic of Macedonia**

**REFERENCES**

- Roddy, D. J.; E. M. Shoemaker (1995). "Meteor Crater (Barringer Meteorite Crater), Arizona: summary of impact conditions". *Meteoritics* 30 (5): 567.
- Patterson, C. (1956). "Age of Meteorites and the Earth". *Geochimica et Cosmochimica Acta* 10: 230–237
- Bai W, Robinson PT, Fang Q, Yang J, Yan B, Zhang Z, Hu XF, Zhou MF, Malpas J (2000) The PGE and base-metal alloys in the podiform chromitites of the Luobasa ophiolite, southern Tibet. *Can Mineral* 38:585-598
- Di Pierro S, Gnos E, Grobety BH, Armbruster T, Bernasconi SM, Ulmer P (2003) Rock-forming moissanite (natural  $\alpha$ -silicon carbide). *Am Mineral* 88:1817-1821
- Leung I (1990) Silicon carbide cluster entrapped in a diamond from Fuxian, China. *Am Mineral* 75:1110-1119
- Leung I, Guo W, Friedman I, Gleason J (1990) Natural occurrence of silicon carbide in a diamondiferous kimberlite from Fuxian. *Nature* 346:352-354
- Lyakhovich VV (1980) Origin of accessory moissanite. *Geol Rev* 22:63-74
- Shiryaev AA, Griffin WL, Stoyanov E (2011) Moissanite (SiC) from kimberlites: polytypes, trace elements, inclusions, and speculations on origin. *Lithos* 122:152-164
- Trumbull RB, Yang JS, Robinson PT, Di Pierro S, Vennemann T, Wiedenbeck M (2009) The carbon isotopic composition of natural SiC (moissanite) from the Earth's mantle: new discoveries from ophiolites. *Lithos* 113:612-620
- Xu A, Wu W, Xiang W, Yang J, Chen J, Ji S, Liu Y (2008) Moissanite in serpentinites from the Dabie Shan Mountains in China. *Mineral Mag* 72:899-908